

## Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 9

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Богданци**

I.1.2) Адреса: **Ул.,„Маршал Тито“Бр.62 Богданци**

I.1.3) Град и поштенски код: **Богданци 1484**

I.1.4) Интернет адреса:












I.1.5) Лице за контакт: **Силвана Данаилова**, адреса на е-пошта: **opstina\_bogdanci@yahoo.com** телефон/факс: **034222335/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги**











### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки





Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на материјали за разни поправки, други материјали и ситен инвентар за потребите на Општина Богданци	44100000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на пластични контејнери со капак и садови за отпад за потребите на Општина Богданци	34000000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на електрична енергија за потребите на Општина Богданци	09000000-3	Стоки	Отворена постапка	Февруари		
Набавка на тонери за потребите на Општина Богданци	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на канцелариски столови за потребите на Општина Богданци	39000000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Набавка на компјутери и компјутерска опрема за потребите на Општина Богданци	30200000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на ПП опрема и материјално технички средства	35000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на моторни бензини и дизел гориво за потребите на Општина Богданци	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		 
Набавка на средства за хигиена за потребите на општина Богданци	39000000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		 
Набавка на опрема за реконструкција на колекторски ситем за фекална канализација Стојаково и водоснабдување на индустриска зона	44160000-9	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јуни		
Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Богданци	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Октомври		







Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на прехранбени производи и пијалоци за потребите на Општина Богданци	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Ноември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуги за заловување и стручен третман на кучиња скитници и неригистрирани кучиња на територијата на Општина Богданци	85200000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		
Набавка на превозни услуги за потребите на Општина Богданци	60000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		
Изработка на проекти за инфраструктура за потребите на општина Богданци	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		
Одржување и поправка на моторни возила заедно со резервни делови	50110000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Изработка и ревизија на основни проекти за потребите на Општина Богданци	71000000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Набавка на услуги од агенција за привремено вработување за потребите на Општина Богданци	75000000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Вршење на услуги од областа на геодетските работи за потребите на Општина богданци	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Вршење на стручен надзор над изградба на градби на територијата на Општина Богданци	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Стратешка оцена за Проект за инфраструктура за реконструкција на главен колекторски систем за фекална канализација со изградба на пречистителна станица за град Богданци, Општина Богданци	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		
Одржување на улично осветлување во Општина Богданци (набавка и монтажа на материјали за улично осветлување)	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни		
Изработка на елаборат за одредување на границите за заштитните зони на бунарот за водоснабдување во Општина Богданци	90000000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Ноември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Изградба на нови линии за улично осветлување на територијата на Општина Богданци	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Февруари		
Чистење на речни корита на територијата на Општина Богданци	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Март		
Реконструкција на улици на територијата на Општина Богданци	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Април		
Реконструкција на детско игралиште	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Април		
Чистење, тампонирање и поставување на бехатон со набавка, транспорт и поставување на улични бетонски рабници на паркинг на ул. „Нако Вардарски“ Богданци во површина од 650 м2	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Огла
Реконструкција на улица Македонска во Селемли	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај		
Реконструкција на четири улици во село Стојаково: ул „Карпошева“-три крака, ул.,„Дваесетипетмина“- два крака, ул.,„Леонид Јанков“ и ул.,„Јане Санадански“	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај		
Изградба на атмосферска канализација на ул.,„Петар Мусев“ со реконструкција на дел од колекторски систем	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Јуни		
Санација на премин преку корито на река Луда Мара Богданци	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Јуни		
Набавка, транспорт и поставување на тампонски слој на улица во Индустриска зона м.в. Барга и дел од ул.,„25-ти Мај“ Богданци	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Јуни		
Уредување на режимот на сообраќај и поставување на сообраќајни знаци во Богданци	45200000-9	Работи	Поедноставена отворена постапка	Октомври		
Реконструкција на улици и поставување на гумени лежечки полицајци на територијата на Општина Богданци	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Октомври		
Реставрација на постоечка урбана опрема на територијата на Општина Богданци	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Ноември		

Датум на првична објава на ЕСЈН **17.01.2020**

Датум на објава на верзија **03.11.2020 11:47**